

Извештај
од ревизијата на финансиските извештаи за 2014 г.
на АД БИМ - Свети Николе

Струмица, март 2015 г

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Акционерите на АД БИМ - Свети Николе

Ние извршивме ревизија на приложениот Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојбата) на АД БИМ Свети Николе, за периодот заклучно со 31.12.2014 г. како и на соодветниот Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Прегледот на паричните текови, Извештајот за промените во капиталот за годината која завршува на тогаш и Прегледот на значајните сметководствени политики и објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во РМ и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност и обврска е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на искажаните состојби во финансиските извештаи на АД врз основа на нашата ревизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Зависно од расудувањето на ревизорот се избираат постапки вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Со своите проценки на ризикот ревизорот ја испитува и разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на раководството, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги прибравме се достатни и соодветни за да обезбедат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата) дава вистинска и објективна слика за финансиската состојба на АД БИМ Свети Николе под состојба 31.12.2014 година, како и резултатите од работењето, Извештајот за сеопфатната добивка (Билансот на успех) и Паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во РМ.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2014 г. во согласност со чл. 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2014 г. во согласност со МРС 720, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.

Според наше мислење историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2014 г., се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи.

Во Струмица, 31. 03. 2015

Во име на
ТП Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ



Овластен ревизор:
Стевчо Витанов



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ за 2014 год

Извештај за добиваката или загубата - Биланс на успехот
Извештај за финансиската состојба - Биланс на состојбата
Извештај за готовинските текови
Извештај за промените во главнина
Сметководствени политики и објаснувачки белешки

БИМ АД Свети Николе

БИЛАНС НА УСПЕХОТ

		(во 000 денари)	
	Белешки	12/31/2014	12/31/2013
Приходи	4	245,187	313,913
Останати приходи	5	1,930	24,934
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието		-	-
Вкупни приходи		247,117	338,847
Залиха на готови производи и производство во тек на почетокот на год		52,440	49,414
Залиха на готови производи и производство во тек на крајот на год		(39,252)	(52,440)
Употребени сировини и потрошни материјали	6	185,153	264,733
Трошоци за вработените	7	24,439	27,078
Амортизација		7,193	4,672
Останати расходи	8	12,838	20,352
Финансиски трошоци	9	434	803
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		88	281
Вкупни расходи		243,333	314,893
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧИВАЊЕ		3,784	23,954
Данок на добивка	19	464	205
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		3,320	23,749


ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	(во 000 денари)	
	12/31/2014	12/31/2013
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	3,320	23,749
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		
Останата сеопфатна добивка	-	-
Останата сеопфатна загуба		
Добивки/загуби од странско работење		
Добивки/загуби од повторно мерење на финансиски средства		
Ефективен дел од добивки/ загуби од хеџинг инструменти		
+/- Промени во ревалоризационите резерви на нетековните средства		
вработените		
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна добивка	3,320	23,749
Нето останата сеопфатна загуба		
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	3,320	23,749
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:		
Сопствениците на матичното друштво	3,320	23,749
Неконтролирани (малцински) учества		

Составен дел на овие биланси се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител

Василка Стоилова



Директор

Борги Стојанов




БИМ АД Свети Николе

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		во 000 ден	
	Белешки	12/31/2014	12/31/2013
A.Средства			
Нетековни средства			
Нематеријални средства и гудвил	10	79	79
Материјални средства по нето сег.вред.	10	67,595	74,067
Финансиски вложувања		3,749	3,103
Вкупно нетековни средства		71,423	77,249
Тековни средства			
Залихи	11	122,587	149,676
Побарувања од поврзани друштва			
Побарување од купувачите	12	34,175	39,991
Др. Краткор. Побарувања	13		
Побарувања од државата и др. институции		3,959	6,443
Останати краткорочни побарувања и финансиски средства		92	547
Парични средства	14	44,150	16,748
АВР			
Вкупно тековни средства		204,963	213,405
Вкупно средства		276,386	290,654
Б.Главнина			
Основна главнина (Запишан капитал)	15	63,291	63,291
Резерви		40,459	81,640
Акумулирана добивка		156,020	97,924
Нераспределена добивка од финан.година		3,320	23,749
Вкупно капитал и резерви		263,090	266,604
В.Обврски			
Долгорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)	16		
Краткорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)			
Обврски спрема поврзани друштва	17		
Обврски спрема добавувачите	17	11,821	23,724
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата			
Обврски спрема вработените	18		
Обврски за даноци и придонеси и други краткорочни обврски	19	1,038	66
ПВР		437	260
Вкупно обврски		13,296	24,050
Вкупно главнина и обврски		276,386	290,654

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Василка Стоилова



Директор
Горги Стојанов




ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИОТ ТЕК

(во 000 ден.)

	12/31/2014	12/31/2013
Нето добивка за финансиската година	3,320	23,749
Побарувања од купувачите	5,816	(11,781)
Краткорочни финансијски средства		
Останати побарувања	2,939	(1,267)
Активни временски разграничувања	-	1,528
Залихи	27,089	(29,922)
Обврски спрема добавувачи	(11,903)	14,735
Обврски по краткорочни кредити и др. финансијски обврски	-	-
Обврски спрема вработените	-	-
Други обврски, даноци и придонеси и др.	972	25
ПВР	177	(200)
Нето готовински прилив од деловни активности	28,410	(3,133)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Нематеријални средства	-	-
Долгорочни финансијски вложувања	(646)	(809)
Набавки или оттуѓувања на основни средства	6,472	(32,630)
	5,826	(33,439)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Акционерски капитал	-	-
Резерви	(41,181)	809
Акумулирана добивка	34,347	(7,715)
	(6,834)	(6,906)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	27,402	(43,478)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	16,748	60,226
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	44,150	16,748

ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

За годините што завршуваат на 31.12.2014 и 2013 г.

(во 000 денари)

	Запишан капитал	Резерви	Акумулира на добивка	Реинвестирана добивка	За сопствени	Вкупно
Состоба на 01.01.2013 г.	63,291	22,207	136,432	25,594	2,237	249,761
Распоред на акумулирана добивка за дивиденди			(6,844)			(6,844)
Награда на Извршен член на Одбор на директори од доб.2012			(61)			(61)
За откуп на сопствени акции			(810)		810	-
Состојба по распределбата на добивките	63,291	22,207	128,717	25,594	3,047	242,856
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2013 г.			23,749			23,749
Состоба на 31.12.2013 г.	63,291	22,207	152,466	25,594	3,047	266,605
Состоба на 01.01.2014 г.	63,291	22,207	152,466	25,594	3,047	266,605
Распоред на акумулирана добивка за дивиденди			(6,774)	(6,774)		(6,774)
Награда на Извршен член на Одбор на директори			(61)	(61)		(61)
За откуп на сопствени акции				(646)	646	0
Состојба по распределбата на добивките	63,291	22,207	152,466	18,113	3,693	259,770
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2014 г.			3,320			3,320
Состоба на 31.12.2014 г.	63,291	22,207	155,786	18,113	3,693	263,090

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

АД БИМ Свети Николе (во понатамошниот текст Друштвото) произведува и продава битуменски изолациони производи за градежништвото.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 1.015.500 ЕУР поделен на 10.155 акции кои ги држат 97 акционери, од кои едно лице е доминантен сопственик со 53,36 %.

Друштвото поседува и сопствени акции 3.75% од основната главнина (2013; 3.03%).

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Железничка бр 164 Свети Николе.

На 31 декември 2014г. Друштвото имало 64 вработени, (2013;65).

Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на 28 февруари 2015 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применет при подготвувањето на финансиските извештаи се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1.Основи за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на АД БИМ Свети Николе се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва и Сметководствените стандарди прифатени во РМ.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на метадата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани погоре.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари.

Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото.

Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

2.2 Користење на проценки

При изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во РМ Раководството на Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата). Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ-ПРОДОЛЖЕНИЕ

обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3 Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013 г.

2.4 Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти (рабати) и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога производите се испорачани односно кога договорената услуга е извршена односно кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

2.5 Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6 Оперативен лизинг

Лизингот каде Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат. Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Горепоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех) во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.7 Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото.

2.8 Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.9 Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојбата) и Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско опкружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ-ПРОДОЛЖЕНИЕ

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех).

2.10 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2014 г. се состојат од недвижности и опрема.

Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средствата. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегување во оперативни трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.11 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и други слични права. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2.12 Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век.

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на

Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во корисниот век на Друштвото периодично го проценуваат недвижностите и опремата.

Пропишаните годишни стапки на амортизацијата се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства, се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ-ПРОДОЛЖЕНИЕ

Пресметувањето на амортизацијата за даночни цели е пропишана со Законот за данокот на добивка, кој ги признава пропишаните стапки со Номенклатурата како официјални. Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

2.13 Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот на секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото, како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средствата е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат како расход согласно МСС 36 - Обезвреднување на средствата. Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.14 Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на стандардни (плански) цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалени за трошоците на продажбата.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува како трошок се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството.

Залихите кои се обезвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

Залихите на производи за препродажба се евидентираат според набавната вредност.

Суровините и материјалите се евидентираат користејќи го методот на стандардни (плански) цени корегирани за отстапувањата. Овој метод конзистентно се применува во пресметковните периоди.

Трошоците на производството на производи и готовите производи се искажани по метод на стандардни (плански) цени. За утврдување на цената на чинење по стварни цени се пресметува отстапување на цените на материјалите во реализирани готови производи.

Ваквата сметководствена политика е конзистентна и утврдена според предвидувањата на условите за понатамошното работење, условите на пазарот и предвидувањата за трошоците што треба да се вклучат во вредноста на добиените готови производи.

2.15 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ-ПРОДОЛЖЕНИЕ

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи - загуби поради обезвреднување.

Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои **објективен** доказ дека Друштвото нема да биде **во можност** да ги наплати сите доспеани износи во согласност со **оригиналните** услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се обезвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна Добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно потишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

б) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.16 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајната и останатите високоликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертабилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.17 Надоместоци на вработените

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќање на надоместоци во име на вработените од страна на

Работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивното настанување.

2.18 Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот добивката/загубата зголемена/коригирана за даночно непризнатите расходи.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ-ПРОДОЛЖЕНИЕ

Одложени даноци

Одложените даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива.

Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19 Дивиденди

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината, кои се објавени по датумот на Извештајот на финансиската состојба се обелоденуваат како настани по периодот на известување.

3.УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1 Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управувањето со ризик од курсни разлики и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиската состојба искажани во странска валута на 31 декември 2014 и 2013 година се дадени во следниов преглед:

Валута	31.12. 2014 г.	31.12. 2013 г.
1 US\$	50.5604 ден	44.6284 ден
1 EUR	61.4814 ден	61.5113 ден

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кои преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложување во хартии од вредност. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Друштвото не вложува во хартии од вредност.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ-ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.2 Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константо обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото не користи финансиски деривативи (фјучерс договори).

3.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на своите производи и услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиенти.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува следните дејствија: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби итн.

3.4 Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

3.6. Еколошки дозволи

Друштвото обавува дејност од органска хемија за која се потребни еколошки дозволи во согласност со постојната локална регулатива за заштита на човековата животна и работна средина. Друштвото не изврши проценка на евентуалните трошоци за екологија и соодветно на тоа не изврши резервирања на трошоците по овој основ во финансиските извештаи.

БИМ АД Свети Николе

не изврши проценка на евентуалните трошоци за екологија и соодветно на тоа не изврши резервирања на трошоците по овој основ во финансиските извештаи.

3.7. Судски спорови

Друштвото нема судски спорови кои се водат против него, а има спорови во кои истото се јавува како тужител и проценка на раководството е дека исходот од истите ќе биде во корист на друштвото.

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од (во 000 д):	12/31/2014	12/31/2013
Приходи од продажба на стоки во земјата	97,624	137,886
Приходи од продажба на стоки во странство	147,497	176,016
Останати приходи од продажба	66	17
Вкупно приходи од продажба	245,187	313,919

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од (во 000 д):	12/31/2014	12/31/2013
Други деловни приходи	1,758	1,337
Приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски	7	22,213
Приходи од продажба на постојаните средства	-	-
Вкупно останати оперативни приходи	1,765	23,550

6. ТРОШОЦИ ЗА СИРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од (во 000 д):	12/31/2014	12/31/2013
Трошоци за сировини и материјали	178,817	255,534
Потрошен помошен материјал	6,334	9,199
Вкупно трошоци за сировини и материјали	185,151	264,733

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци како и даноците и придонесите за вработените се состојат од (во 000 ден):	12/31/2014	12/31/2013
Нето плати	13,975	14,939
Придонеси даноци од плати	6,417	6,922
Хранарина	2,286	1,513
Регрес за годишен одмор	571	926
Други надоместоци (отпремнини, двоен живот, награди и др.)	327	982
Вкупно трошоци на вработените	23,576	25,282

Хранарината за 2014 г изнесува 1.134 Илј.д - 1.152 Илј.д се покриени со Приходи од хранарина

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работењето се состојат од (во 000 ден):	12/31/2014	12/31/2013
Дневници за службени патувања во земјата и странство	360	609
Репрезентација	418	616
Интел.адрок. и консалтинг услуги и ревизија	930	4,972
Вкупно расходи од финансирање	1,708	6,197

10. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Постојаните средства се состојат од следното (во 000 ден):

ОПИС	Згради	Упрема и други средст	ВКУПНО	немат. Сред. И долг.пл асмани	ВКУПНО
Набавна вредност					
Состојба на 01.01.2014 г	86,023	79,835	165,858	3,103	168,961
Нови набавки во годината			-	646	646
Пренос од инвестиции во тек		42,506	42,506		42,506
Расходувања - намалувања		(41,786)	(41,786)		(41,786)
Состојба на 31.12.2014 г.	- 86,023	80,555	166,578	3,749	170,327
Исправка на вредноста					
Состојба на 01.01.2014 г	62,548	29,163	91,711		91,711
Амортизација 2014 г	1,816	5,377	7,193		7,193
Расходувања (намалувања)			-		-
Состојба на 31.12.2014 г.	- 64,364	34,540	98,904	-	98,904
Нето сметководствена вредност на 01 01 2014 г	- 23,475	50,672	74,147	3,103	77,250
Нето сметководствена вредност на 31 12 2014 г	- 21,659	46,015	67,674	3,749	71,423

11.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 ден):

	12/31/2014	12/31/2013
Материјали	55,526	70,271
Резервни делови	2,347	1,949
Одстапување од цените на материјалите и рез.делови	(1,737)	(415)
Ситен инвентар и амбалажа на залиха и во употреба	5,390	3,644
Намалено за исправка на вред.на амбалажа и сит.инв	(104)	(121)
Недовршено производство		
Готови производи-производи на склад	49,501	56,518
Одстапување од цените на производите	(10,249)	(4,079)
Стоки (нето)	21,913	21,908
Вкупно залихи	122,587	149,675

12.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од (во 000 ден):

	12/31/2014	12/31/2013
Побарувања од купувачи во земјата	30,702	33,155
Намалено за исправка за утужени побарувања	(22,464)	(22,464)
Побарувања од купувачи во странство	21,316	24,076
Сумниви испорни побарувања	4,621	4,621
Вкупно побарувања од купувачи	34,175	34,767

13.ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите побарувања се состојат од следното (во 000 ден):

	#####	12/31/2013
Побарувања од работници	21	19
Депозити и гаранции во банки	71	493
Стопанска банка	71	493
Побарувања од повеќе платени даноци (ДДВ, ДД и царини)	110	6,443
Други побарувања		35
Побарувања од камати		603
Вкупно други побарувања	202	7,593

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парите и паричните еквиваленти се состојат од (во 000 ден):	12/31/2014	12/31/2013
Пари на денарски сметки и благајни	7,998	1,547
Пари на девизни сметки и благајни	35,942	15,069
Други парични средства и парични еквиваленти- обврзници	210	132
Вкупно парични средства	44,150	16,748

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар има запишано акции во денарска противвредност од 63.290.694 д. Усогласувањето и движењето на капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31 декември 2014 год. на страна 4 од овој извештај.

15.1. Состојба на акциите

Фактичката состојба на бр. на акциите по родови на акции и сопственици е следната

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.14	%	Состојба		31.12.13	%
				Зголем.	Намалув.		
Обични акции	-Акции на физички лица	9,847	96.97		(73.0)	9,774	96.25
	- Сопствени акции	308	3.03	73.0	-	381	3.75
	Вкупно:	10,155	100.0	73	(73)	10,155	100.0
- Управувачкиот пакет го држи физичко лице во износ од 53.36%							
- Номиналната вредност на една акција изнесува 100 ЕУР							

16. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски се состојат од (во 000 ден):	12/31/2014	12/31/2013
Долгорочни обврски по основ на заеми и кредити	-	-
Други долгорочни обврски	-	-
Вкупно долгорочни обврски	-	-

17. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат (во 000 ден)	12/31/2014	12/31/2013
Добавувачи во земјата	3,451	13,497
Добавувачи во странство	8,370	10,227
Добавувачи за нефактурисани стоки	-	-
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	11,821	23,724

18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2014	12/31/2013
Краткорочни кредити во земјата - по камати	-	-
Краткорочни обврски во странство	-	-
Обврски за бруто плати	-	-
Примени аванси	456	3
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Други обврски-обврски по даноци	1,020	64
Вкупно други краткорочни обврски	1,476	67

19. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данокот на добивка во износ од 464Илј.ден е пресметан и платен на даночна основица зголемена за непознаените расходи според Законот за данок на добивка

EMBC: 04043600

Целосно име: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД Свети Николе

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2014

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	71.423.627,00			77.249.522,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	79.265,00			79.265,00
3	-- Идатоци за развој	79.265,00			79.265,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0,00			0,00
5	-- Гудвил	0,00			0,00
6	-- Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			0,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	0,00			0,00
8	-- Останати нематеријални средства	0,00			0,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	67.555.480,00			74.067.175,00
10	-- Недвижности (011+012)	21.658.889,00			23.475.109,00
11	-- Земјиште	505,00			505,00
12	-- Градежни објекти	21.658.384,00			23.474.604,00
13	-- Постројки и опрема	44.612.103,00			5.992.121,00
14	-- Транспортни средства	236.484,00			1.556.372,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	98.644,00			233.147,00
16	-- Биолошки средства	0,00			0,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
18	-- Материјални средства во подготовка	989.360,00			42.816.426,00
19	-- Останати материјални средства	0,00			0,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			0,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	3.748.882,00			3.103.082,00
22	-- Вложувања во подружници	0,00			0,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0,00			0,00
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0,00			0,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	0,00			0,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	3.748.882,00			3.103.082,00
27	-- Вложувања по хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	0,00			0,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0,00			0,00
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добиваната или загубата	3.748.882,00			3.103.082,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	0,00			0,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00			0,00
32	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00			0,00
33	-- Побарувања од купувачи	0,00			0,00

34	-- Останати долгорочни побарувања	0,00	0,00
35	-- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	204.962.762,00	213.404.944,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	122.587.355,00	149.675.827,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	54.237.176,00	70.271.723,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуни	2.184.494,00	5.057.639,00
40	-- Залихи на недовершени производи и полупроизводи	0,00	0,00
41	-- Залихи на готови производи	39.252.048,00	52.439.691,00
42	-- Залихи на трговски стоки	21.913.637,00	21.906.774,00
43	-- Залихи на биолошки средства	0,00	0,00
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0,00	0,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	38.154.991,00	46.452.730,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00	0,00
47	-- Побарувања од купувачи	34.174.743,00	39.991.200,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	0,00	0,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцион и за останати давачки кон државата (преплати)	3.958.747,00	5.443.030,00
50	-- Побарувања од вработените	21.501,00	18.550,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	0,00	0,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	70.508,00	578.091,00
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00	0,00
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	0,00
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00	0,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	0,00	0,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	0,00	35.143,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	70.508,00	412.948,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	44.149.908,00	16.748.256,00
60	-- Парични средства	43.940.294,00	16.615.906,00
61	-- Парични еквиваленти	209.614,00	132.390,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	0,00	0,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	276.386.389,00	290.654.466,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00	0,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	263.090.321,00	266.604.452,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	63.290.693,00	63.290.693,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	0,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	0,00
69	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	0,00
70	-- V. РЕВАЛУОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	9.549.276,00	9.549.276,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	30.910.165,00	72.091.431,00
72	-- Законски резерви	12.656.064,00	12.658.064,00
73	-- Статутарни резерви	3.691.750,00	3.045.950,00
74	-- Останати резерви	14.562.351,00	56.387.417,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	156.029.262,00	97.934.003,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00	0,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.319.925,00	23.749.049,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00	0,00

79	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	0,00
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	0,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	12.858.420,00	23.790.500,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0,00	0,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00	0,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	0,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0,00	0,00
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00	0,00
87	-- Обврски спрема добавувачи	0,00	0,00
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00	0,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00	0,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	0,00	0,00
91	-- Обврски по хартии од вредност	0,00	0,00
92	-- Останати финансиски обврски	0,00	0,00
93	-- Останати долгорочни обврски	0,00	0,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	12.858.420,00	23.790.500,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00	0,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	11.821.012,00	23.723.961,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	17.522,00	3.332,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	0,00	0,00
100	-- Обврски кон вработените	0,00	0,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.004.180,00	63.207,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	0,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00	0,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	0,00	0,00
105	-- Обврски по хартии од вредност	0,00	0,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	0,00	0,00
107	-- Останати финансиски обврски	0,00	0,00
108	-- Останати краткорочни обврски	15.806,00	0,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	437.648,00	298.514,00
110	-- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	276.386.389,00	298.854.466,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0,00	0,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	246.832.399,00			337.468.544,00
202	-- Приходи од продажба	245.186.978,00			313.912.837,00
203	-- Останати приходи	1.645.421,00			23.555.707,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	52.439.691,00			49.413.699,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	39.252.048,00			52.439.691,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	0,00			0,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	229.711.217,00			317.115.917,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	185.152.858,00			264.732.888,00

209	-- Набавна вредност на продадените стоки	88.009,00	280.930,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	16.225,00	0,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.637.592,00	8.986.983,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.896.553,00	7.741.664,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	24.439.084,00	27.078.215,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	13.975.091,00	14.535.605,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	922.814,00	1.017.377,00
216	-- Придоноси од задолжително социјално осигурување	5.493.933,00	5.904.570,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.047.246,00	5.216.659,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.192.760,00	4.672.160,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0,00	0,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	979.687,00	346.116,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	0,00	0,00
222	-- Останати расходи од работењето	2.328.449,00	3.279.561,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	284.641,00	1.378.334,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	0,00	0,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00	0,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	0,00	0,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	18.977,00	135.079,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	145.906,00	1.243.255,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00	0,00
233	-- Останати финансиски приходи	119.758,00	0,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	434.121,00	802.439,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	0,00	0,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	0,00	0,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.837,00	0,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	431.284,00	802.439,00
241	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	0,00	0,00
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	0,00	0,00
243	-- Останати финансиски расходи	0,00	0,00
244	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00	0,00
245	-- Удел во загуба на придружените друштва	0,00	0,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	3.784.059,00	22.954.514,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	0,00	0,00
248	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00	0,00

		0,00	0,00
249	-- Нето загуба од прекинати работења		23.954.524,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	3.784.059,00	0,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	0,00	205.396,00
252	-- Данок на добивка	464.134,00	0,00
253	-- Одложени даночни приходи	0,00	0,00
254	-- Одложени даночни расходи	0,00	0,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	3.319.925,00	23.749.118,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	0,00	0,00
257	-- Пролечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	64,00	65,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	3.319.925,00	23.749.118,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акциите на матичното друштво	3.319.925,00	23.749.118,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	0,00	0,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
263	-- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	0,00	0,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	326,00	2.338,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	326,00	2.338,00
266	-- Вкупна разводнета заработувачка по акција	0,00	0,00
267	-- Основна заработувачка по акција од преопаното работење	0,00	0,00
268	-- Разводнета заработувачка по акција од преопаното работење	0,00	0,00
269	-- Добивка за годината	3.319.925,00	23.749.118,00
270	-- Загуба за годината	0,00	0,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	0,00	0,00
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	0,00	0,00
273	-- Добивки кои приклучуваат од преведување од странско работење	0,00	0,00
274	-- Загуби кои приклучуваат од преведување од странско работење	0,00	0,00
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00	0,00
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00	0,00
277	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
278	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	0,00
279	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00	0,00
280	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00	0,00
281	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
282	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	0,00
283	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
284	-- Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	0,00
285	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00	0,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	0,00	0,00

287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	0,00	0,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	3.319.925,00	23.749.118,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
290	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	0,00	0,00
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
293	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправна на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	79.265,00			79.265,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00			0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	79.265,00			79.265,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
606	-- Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	0,00			0,00
607	-- Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	0,00			0,00
608	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (<или= АОП 003 од БС)	79.265,00			79.265,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	0,00			0,00
610	-- Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	0,00			0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	0,00			0,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
614	-- Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00			0,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00
617	-- Набавна вредност на купени бази на податоци	0,00			0,00
618	-- Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	0,00			0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00			0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00
622	-- Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00			0,00

623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00	0,00
625	-- Земјишта	0,00	0,00
626	-- Шуми	0,00	0,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	27.924.482,00	27.924.482,00
628	-- Вредносно усогласување на станови и станбени згради	0,00	0,00
629	-- Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	15.742.255,00	15.044.148,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	12.182.223,00	12.780.334,00
631	-- Набавна вредност на административни и производни згради	52.319.652,00	52.319.652,00
632	-- Вредносно усогласување на административни и производни згради	0,00	0,00
633	-- Акумулирана амортизација на административни и производни згради	42.845.479,00	41.725.382,00
634	-- Сегашна вредност на административни и производни згради (< или = АОП 012 од БС)	9.475.903,00	10.544.270,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	5.778.406,00	5.778.406,00
636	-- Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	0,00	0,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	5.778.406,00	5.778.406,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	0,00	0,00
639	-- Набавна вредност на информациона и телекомуникациска опрема	701.729,00	701.729,00
640	-- Вредносно усогласување на информациона и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациона и телекомуникациска опрема	659.125,00	638.453,00
642	-- Сегашна вредност на информациона и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	42.604,00	63.276,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	2.276.102,00	2.276.102,00
644	-- Вредносно усогласување на компјутерска опрема	0,00	0,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	1.988.483,00	1.949.356,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	287.619,00	326.346,00
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	0,00	0,00
648	-- Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	0,00	0,00
649	-- Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	0,00	0,00
650	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	0,00	0,00
651	-- Набавна вредност на основното стадо	0,00	0,00
652	-- Вредносно усогласување на основното стадо	0,00	0,00
653	-- Акумулирана амортизација на основното стадо	0,00	0,00
654	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	0,00	0,00
655	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	0,00	0,00
656	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	4.680,00	4.680,00

657	-- Драгоценни метали и камења	0,00	0,00
658	-- Антиквитети и други уметнички дела	0,00	0,00
659	-- Други скапоцености	0,00	0,00
660	-- Вложувања во природни богатства во подготовка	0,00	0,00
661	-- Подобрување на земјиштето	0,00	0,00
662	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	0,00
663	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	5.080.816,00	808.166,00
664	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	92.542.641,00	137.087.949,00
665	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	144.498.764,00	170.372.942,00
666	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	3.059.478,00	5.643.780,00
667	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00	0,00
668	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	0,00
669	-- Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	0,00
670	-- Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	0,00
671	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
672	-- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
673	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
674	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
675	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	587.138,00	5.510,00
676	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	6.708,00	22.213.016,00
677	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
678	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
679	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
680	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
681	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
682	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.645.421,00	21.555.757,00
683	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капарии, отсталнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
684	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
685	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
686	-- Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	0,00
687	-- Приходи од дивиденди	0,00	0,00
688	-- Расходи на продадени производи и услуги	243.332.981,00	314.611.503,00

689	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	116.035.932,00	198.615.026,00
690	-- Огрез, гориво и назира (< или = АОП 208 од БУ)	55.190.392,00	59.716.172,00
691	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	0,00
692	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	193.327,00	137.865,00
693	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	0,00
694	-- Униформи-заштитна облека и обувки	0,00	0,00
695	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	32.454,00	32.522,00
696	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	85.492,00	25.480,00
697	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	4.291.114,00	4.439.653,00
698	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	863.093,00	640.630,00
699	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.556.887,00	2.350.216,00
700	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и возила (< или = АОП 208 од БУ)	6.334.306,00	9.198.991,00
701	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	923.418,00	2.619.985,00
702	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	1.575.690,00	2.511.013,00
703	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	605.156,00	762.712,00
704	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
705	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
706	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	913.813,00	1.123.000,00
707	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
708	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
709	-- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
710	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
711	-- Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	0,00
712	-- Вклучуирани надомести за време на боледување	0,00	0,00
713	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	84.870,00	168.092,00
714	-- Еднократен надоместок во вид на исплатена зарада трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	241.552,00	536.304,00
715	-- Зубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
716	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	571.240,00	833.000,00
717	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
718	-- Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	106.594,00	130.223,00
719	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	503.128,00	641.875,00
720	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	360.254,00	313.104,00
721	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	133.001,00

722	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
723	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
724	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
725	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.358.970,00	1.512.583,00
726	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	0,00
727	-- Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	191.040,00
728	-- Надомести за поврнати и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	103.300,00	67.120,00
729	-- Трошоци за надомест и други приманиа на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	144.000,00	143.500,00
730	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	119.456,00	39.474,00
731	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	417.606,00	615.920,00
732	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	380.028,00	74.123,00
733	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	541.470,00	928.622,00
734	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	145.192,00	776.716,00
735	-- Придоноси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	0,00	0,00
736	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	61.193,00	156.432,00
737	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.267.492,00	5.150.876,00
738	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	107.625,00	153.762,00
739	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	78.373,00	947.595,00
740	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски планови и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	0,00	0,00
741	-- Исплатени дивиденди	6.827.967,00	6.844.111,00
742	-- Реинвестирана добитка	0,00	0,00
743	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	64,00	65,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2176	- 23.99 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место	245.504.823,00			
2420	- 49.41 - Товарен патен транспорт	460.547,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	1.151.670,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Назив на друштвото

БИМ а.д. Свети Николе

Адреса, седиште и телефон

Железничка 164, Свети Николе

032 455 377

Единствен даночен број

032 455 478

4025997100945

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

за 2014 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото

БИМ а.д. Свети Николе

Форма на трговско друштво

Акционерско друштво

Број на регистарска влошка

во Трговскиот регистар

Седиште

Ул. "Железничка" 164, Свети Николе

Промени во регистарската влошка во Трговскиот
регистар до периодот на известување

Позначајни дејности кои ги извршува

Производство на други неметални минерални производи,
неспомнато на друго место
23.99

Идентификација на поврзани субјекти
(назив и процентуално учество)

Број на вработени према степен на образование

64

Број на вработени
со високо
образование
9

Број на вработени
со вишо
образование
4

Број на
вработени со
средно
образование
31

Број на
вработе
ни
со основно
образование
20

Сопственичка структура

96,25% домашни физички лица; 3,75% сопствени акции

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Годишната сметка на Друштвото е подготвена во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (Правилникот за водење сметководство). Годишната сметка е составена за БИМ а.д. Свети Николе и истата не е консолидирана.

Годишната сметка на Друштвото е презентирана во денар(МКД) .

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

Основните сметководствени политики кои се применети при подготвувањето на годишната сметка се дадени подолу.

3.1. Основи за подготовка на Годишната сметка

Годишната сметка на Друштвото е изготвена во согласност с Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, односно според МСС, МСФИ. Годишната сметка е изготвена со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Годишната сметка ги вклучува Билансот на состојба (Извештај за финансиската состојба) изготвен со состојба на 31.12.2014 година, Билансот на успех (Извештај за добивка или загуба) за годината која завршува на 31.12.2014 година и овие Објаснувачки белешки.

При изготвувањето на годишната сметка, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во оваа точка (3).

Позициите во билансите се изразени во денари.

3.2. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот на испорака на производите или стоките, или во моментот кога договорната услуга е извршена.

3.2.1. Приходи од позајмување (Камати)

Приходите од позајмување (камати) се искажуваат во моментот на нивното настанување, преку Билансот на успех.

3.3. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација). Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите, стоките и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на нивната продажба (принцип на судирање).

3.3.1. Одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се искажуваат во моментот на нивното настанување во висина на ефективните износи и се признаваат преку Билансот на успех.

3.3.2. Трошоци за позајмување (Камати)

Трошоците за позајмување (камати) се евидентираат како расходи во моментот на нивното настанување, преку Билансот на успех.

3.3.3. Амортизација на нетековни материјални и нематеријални средства

Амортизацијата на нетековните материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријални средства се пресметува пропорционално. Пресметување на амортизацијата започнува со ставање на средствата во употреба.

Пропишаните стапки на амортизација што се користени при пресметката на амортизацијата се:

Недвижности	2,5-10%
Деловен инвентар	5-10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема	25%
Телекомуникациска опрема	20-25%
Нематеријални средства	20%

Пресметувањето на амортизацијата за даночни цели е пропишана со Законот за данок на добивка, кој ги признава пропишаните стапки со Номенклатурата како официјални и истите се применуваат во Друштвото.

3.3.4. Надоместоци на вработените

Плата и надоместоци на вработените заедно со припаѓачкиот данок и придонеси за социјално осигурување

Во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, и согласно колективниот договор, Друштвото исплатува плати и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување, пресметани со примена на пропишаните стапки.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивното настанување.

3.4. Конвертирање во странска валута и сметководствен третман на позитивните и негативните курсни разлики

Трансакциите во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход или расход во Билансот на успех.

3.5. Нетековни материјални средства (Недвижности, постројки и опрема)

Недвижностите, постројките и опремата на 31.12.2014 година се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурираната вредност зголемена за уввозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивното настанување и се искажуваат како оперативните трошоци.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на и функционалноста на средството се капитализираат.

3.6. Залихи

Сировините и материјалите се евидентираат користејќи го методот на стандардни трошоци (плански цени) корегирани за отстапувањата. Овој метод конзистентно се применува во пресметковните периоди.

Трошоците на производството на производи и готовите производи се искажани по метод на плански цени. За утврдување на цената на чинење по стварни цени се пресметува отстапување на цените на материјалите во реализирани готови производи.

Кај стандардните трошоци се земаат во предвид нормалните трошења на сировини и помошни материјали, труд и користење на капацитетите (како што е во пракса со планските цени). Висината на овие трошоци редовно се ревидира и усогласува со тековните услови.

Ваквата сметководствена политика е конзистентна и утврдена според предвидувањата на условите за понатамошното работење, условите на пазарот и предвидувањата за трошоците што треба да се вклучат во вредноста на добиените готови производи.

3.7. Побарувања и обврски-Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според трансакциската вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакцијата.

3.7.1. Побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се водат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплативи.

Ненаплативите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базираат на проценката на менаџментот за можност за нивна наплата и нивен отпис во согласност со Законот.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува преку Билансот на успех. Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се

отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањето. Наплатата на претходно опишаните побарувања и соодветното намалување на исправката на вредноста се признаваат како приход.

3.7.2. Обврски

Обврските спрема добавувачите и другите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства. Отписот на обврските спрема добавувачите се врши после изминати три години од настанувањето на должничко доверителен однос или со согласност на доверителите.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на настанување.

3.8. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од пари во благајна и средства на трансакциски сметки, и останати ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци.

3.9. Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на бруто добивката, зголемен за даночно непризнатите расходи, намален за даночно признатите расходи.

3.10. Дивиденди

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот (акумулираната добивка) во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината, кои се објавени по датумот на Билансот на состојба се обелоденуваат како настани по периодот на известување.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Изготвувањето на годишната сметка во согласност со МСФИ бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските, и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски, како и на приходите и расходите на денот на извештајниот период.

Најзначајна употреба на проценки и расудувања на раководството на Друштвото се однесуваат на обезбреднувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Во 2011 година посебни проценки на средствата, приходите и расходите не се вршени.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Сметководствените политики се применуваат од период до период на козистентна основа, а се менуваат доколку тоа е условено со измена и донесување на МСФИ. По исклучок, промена на сметководствени политики може да се направи ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените на сметководствените политики одлучува Друштвото. Во 2014 година не е вршена промена и корекции на сметководствените политики.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Во нормален тек на спроведување на своите деловни активности, друштвото е изложено на повеќе различни ризици: пазарен ризик (вклучувајќи: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик. Управувањето со ризиците на Друштвото опфаќа идентификување, следење, мерење и нивно управување.

Пазарен ризик

Друштвото редовно ги следи побарувањата од основната дејност, како и остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. Предмет на анализа е и конкуренцијата.

Друштвото врши оценка на влијанието на ризиците кои произлегуваат од трансакции во странски валути (при продажби и набавки на странски пазари), при што е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Ризик на ликвидноста

Ризикот на ликвидноста претставува ризик од неможност навремено да ги исполнува своите обврски спрема добавувачите (доверителите) по основ на тековни обврски.

Важниот ризик, Друштвото го надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на тековните обврски. Во функција на заштита од неликвидност, Друштвото држи значаен износ на парични средства како денарски или девизен депозит.

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото и се управува на дневна основа. Друштвото нема вложувања во други субјекти и не користи финансиски деривати.

Кредитен ризик

Изложеноста на друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на стоки на клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува и следните дејсва: банкарски гаранции за продадена стока, компензации со клиентите, потсетувања и опомени, покренување на спорови, вонсудски спогодби и сл.

7. НЕМАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Паритет в Левенци	Година	Софтвер	Остаток средств	Средства за подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2014 (тековна година)	0	0	0	79.265	0	79.265
Зголемување						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2014 (тековна година)	0	0	0	79.265	0	79.265
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2014 (тековна година)	0	0	0	79.265	0	79.265
Амортизација						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2014 (тековна година)	0	0	0	79.265	0	79.265
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2014 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2014 (тековна година)	0	0	0	0	0	0

Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2013 (претходна година)				79.265	0	79.265
Зголемување				0	0	0
Намалување				0	0	0
Салдо на 31 Декември 2013 (претходна година)	0	0	0	79.265	0	79.265
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2013 (претходна година)				79.265	0	79.265
Амортизација				0	0	0
Намалување				0	0	0
Салдо на 31 Декември 2013 (претходна година)	0	0	0	79.265	0	79.265
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2013	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2013 (претходна година)	0	0	0	0	0	0

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Јединице	Градњени објекти	Опремена	Инвестициони аспект	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2014 (тековна година)	505	86.022.541	21.035.177	42.816.426	149.874.649
Зголемување	0	0	42.505.989	0	42.505.989
Намалување	0	0	0	41.827.066	41.827.066
Салдо на 31 Децември 2014 (тековна година)	505	86.022.541	63.541.166	989.360	150.553.572
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2014 (тековна година)	0	62.547.936	15.043.056	0	77.590.992
Амортизација		1.816.221	3.999.241	0	5.815.462
Намалување		0		0	0
Салдо на 31 Децември 2014 (тековна година)	0	64.364.157	19.042.297	0	83.406.454
Нето сметководствена вредност на 31 Децември 2014 (тековна година)	505	21.658.384	44.498.869	989.360	67.147.118
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2014 (тековна година)	505	23.474.605	5.992.121	42.816.426	72.283.657

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2013 (претходна година)	505	86.022.541	20.442.524	6.078.052	112.543.622
Зголемување		0	592.653	36.738.374	37.331.027
Намалување		0			0
Салдо на 31 Децември 2013 (претходна година)	505	86.022.541	21.035.177	42.816.426	149.874.649
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2013 (претходна година)	0	60.731.730	14.032.773	0	74.764.503
Амортизација		1.816.206	1.010.283	0	2.826.489
Намалување		0	0	0	0
Салдо на 31 Децември 2013 (претходна година)	0	62.547.936	15.043.056	0	77.590.992
Нето сметководствена вредност на 31 Децември 2013 (претходна година)	505	23.474.605	5.992.121	42.816.426	72.283.657
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2013 (претходна година)	505	25.190.811	6.409.751	6.078.052	37.779.119

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2014	Подготвено земјоделски производи	Освоено стадо	Оболно стадо	Повишегодни на насади	Средства во подготвка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2014 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2014 (тековна година)						0
Нитековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2013						
Состојба на 1 Јануари 2013 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2013 (претходна година)						0
Нитековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Текућа година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Текућа година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	30.702.358	33.758.236
Побарувања од купувачи во странство	21.115.848	24.076.427
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	4.620.785	4.620.785
Ведносно усогласување на побарувања	22.464.248	22.464.248
Вкупно:	34.174.743	39.901.200

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Текућа година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	7.579.346	1.517.981
Парични средства во денарска благајна	18.001	28.670
Девизна сметка	35.928.166	15.011.329
Девизна благајна	13.840	37.926
Вкупно:	43.540.294	16.615.906

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2014	%	Состојба		31.12.2014	%
2014 (тековна година)				зголеми	намали		
Обични акции	Физички лица	61.371.237	97		454936	60.916.301	96,25
	Правни лица	0				0	
	Откупени сопствени акции	1.919.456	3,03	454936		2.374.392	3,75
Приоритетни акции	аплио					0	
Вкупно:		63.290.693	100	454.936	454.936	0	100
2013 (претходна година)		01.01.2013	%	Состојба		31.12.2013	%
Обични акции	Физички лица	61.919.554	98	0	548.317	61.371.237	96,97
	Правни лица	0	0			0	0
	Откупени сопствени акции	1.371.129	2,17	548.317	0	1.919.456	3,03
Приоритетни акции	аплио					0	0
Вкупно:		63.290.683	100	548.317	548.317	63.290.693	100

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврски:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва		0	
Обврски кон добавувачи		0	
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	3.450.829	13.497.402
Добавувачи во странство	8.370.183	10.226.559
Добавувачи за нефактурирани стоки	0	
Вкупно:	11.821.012	23.723.961

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	0
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство	0	0
Вкупно:		

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	97.689.583	137.885.286
Приходи од продажба во странство	147.497.395	176.027.551
Вкупно:	245.186.978	313.912.837

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	0	0
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0	0
Приходи од државни поддршки	0	0
Вкупно:	0	0

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	2.499.116	5.130.998
Трошоци за саеми	113.898	120.042
Наемнина	0	0
Дневници за службени патувања и патни трошоци	885.900	922.189
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	150.032	159.476
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	33.295	57.232
Премии за осигурување	380.028	74.123
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	541.470	928.622
Трошоци за ревизија	85.248	85.116
Трошоци за останати интелектуални услуги	445.900	4.886.490
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	5.588	346.116
Загуби од отуѓување на нетековни средства	0	0
Останати расходи	5.205.002	11.967.364
Вкупно останати оперативни расходи	10.355.877	24.677.768

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Претходна година	Тековна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	0	0
Обирски по основ на купопродажни односи	0	0
Приходи од продажба на готови производи	0	0
Приходи од продажба на стоки	0	0

Во, Свети НиколеНа ден 28.02.2015 0

Лице одговорно за составување на извештајот:

Василка Стоилева

Зак. застапник:

Горги Стојанов